

Службен весник на општина Долнени

Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit

Број/Numri 14

Декември/Dhjetor 31.12.2016

Година/Viti XX

Службениот гласник на општина
Долнени излегува по потреба
Buletini zyrtar i komunës së
Dollnenit del sipas nevojës

Ж-сметка xhiro-llog.
300020000212077
ДБ/NT:
6021067000004
Тел-Tel: 048/453-



Содржина/Пërmbajta

Бр. на док. на докум.	Вид на документот	Страна	Numri i dokum	Lloji i dokumentit	Faqia
09-2334/1	Заклучок за носење на Буџетот за 2016 година на општина Долнени	2	09-2334/1	Konkluzë për sjelljen e Buxhetit për vitin 2016 të komunës së Dollnenit	2
09-2334/2	Заклучок за извршување на Буџетот за 2016 година на општина Долнени	2	09-2334/2	Konkluzë për përmbajtimin e Buxhetit për vitin 2016 të komunës së Dollnenit	2
09-2334/3	Одлука за извршување на Буџетот за 2016 година на општина Долнени	2	09-2334/3	Vendim për përmbajtimin e Buxhetit të komunës së Dollnenit për vitin 2016	2
09-2334/3	Заклучок за изработка на општи акти на општина Долнени	5	09-2334/3	Udhëzime për përmbajtimin e akteve të përgjithshme në opština Dollneni	5
09-2334/4	Заклучок за носење на Буџетот за 2016 година на општина Долнени	6	09-2334/4	Konkluzë për kalendarin buxhetor për vitin 2016	6
09-2334/5	Заклучок за разрешување и именување на член во Управниот одбор со ОУ „Вера Циривири – Трена од н.м. Дебреште	8	09-2334/5	Konkluzë për shkarkim dhe emërim të anëtarit në Këshillin Drejtues të SHF "Vera Ciriviiri-Trena" nga v.b. Debresht	8
09-2334/5	Решение за разрешување на член во Училишниот одбор во ОУ "Вера Циривири – Трена" во н.м. Дебреште	8	09-2334/5	Vendim për shkarkimin e anëtarit në Këshillin Shkollor të SHF "Vera Ciriviiri-Trena" në v.b. Debresht	8
09-2334/5	Заклучок за именување на член во Управниот одбор во ОУ „Вера Циривири – Трена од н.м. Дебреште	8	09-2334/5	Konkluzë për emërimin e anëtarit në Këshillin Drejtues të SHF "Vera Ciriviiri-Trena" nga v.b. Debresht	8
09-2334/6	Решение за делегирање членови во основното училиште од ОУ „Вера Циривири - Трена“ - Дебреште.	9	09-2334/6	Vendim për delegimin e anëtarë në SHF "Vera Ciriviiri-Trena" - Debresht	9
09-2298/8	Заклучок за носење на Програма за работа за 2016 година на ЈКП - Долнени	9	09-2298/8	Konkluzë për sjelljen e Programit për punë për vitin 2016 të NPK –"Dollneni"	9
09-2298/8	Програма за работа на Јавното комунално претпријатие "Долнени" – Долнени за 2016 година	9	09-2298/8	Programi për punë i Ndërmarrjes Publike Komunale "Dollneni" për vitin 2016	9
	Буџет на општина Долнени за 2015 година	13		Buxheti i komunikës së Dollnenit për vitin 2015	13
	Финансиски извештаји за ЈКП „Долнени“, Долнени	50		Raporte financiare për NPK "Dollneni"-Dollnen	

Remove Watermark Now

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За носење на Буџетот за 2016 година на општина Долнени

1. Се прогласува, Одлука за носење на Буџетот за 2016 година на општина Долнени бр.08-2309/2 донесена од советот на општина Долнени на ден 29.12.2015 година.

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр. 09-2334/1
31.12.2016

Градоначалник
Боше Милошески

Нè базè të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05.02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

K O N K L U Z Ë

për sjelljen e Buxhetit për vitin 2016 të komunës së Dollnenit

1. Shpallet vendim për sjelljen e Buxhetit për vitin 2016 të komunës së Dollnenit me nr. 08-2309/2 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më datën 29.12.2015.

2. Konkluza do të shpallet në buletin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-2334/1
31.12.2016

Prefekti
Boshe Millosheski

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За извршување на Буџетот за 2016 година на општина Долнени

1. Се прогласува, Одлука за извршување на Буџетот за 2016 година на општина Долнени бр.08-2309/3 донесена од советот на општина Долнени на ден 29.12.2015 година.

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени

Бр. 09-2334/2
31.12.2016

Градоначалник
Боше Милошески

Nè bazè të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05.02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

K O N K L U Z Ë

për përmbarimin e Buxhetit për vitin 2016 të komunës së Dollnenit

1. Shpallet vendim për përmbarimin e Buxhetit për vitin 2016 të komunës së Dollnenit me nr. 08-2309/2 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më datën 29.12.2015.

2. Konkluza do të shpallet në buletin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-2334/2
31.12.2016

Prefekti
Boshe Millosheski

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ", бр. 61/2004, 96/2004 и 67/2007) член 42 од Законот за Државни службеници ("Сл. весник на РМ бр.59/00...3/07) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10) Советот на општина Долнени го донесе следниот:

Член 2
Буџетот на Општината се состои од: Основен Буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет на наменски дотации, Буџет на донации и буџет на кредити.

Член 3
Корисниците на средствата на Буџетот се долни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4
Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не моат да превземат обврски.
За да се превземат нови обврски до Советот на општината мора да се предлози нов извор на средства или да се предлози намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5
Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи, расходите и другите одливи на буџетот на општината.
Градоначалникот на општината, во случај кога очекуваните приходи и други приливи на основниот буџет се реализираат на повисоко ниво од планот, може да изврши дополнителни отплати на главнина и камати на долг.
Доколку во текот на извршувањето на буџетот, градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината изменување и дополнување на буџетот.
Советот на општината на предлог на градоначалникот ги донесува измените и дополнувањата на буџетот.

Nè bazè të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05.02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

Член 2
Buxheti i komunës së Dollnenit për vitin 2016 (në tekstin vijues buxheti) përmbarohet në bazë të dispozitave të këtij vendimi.

Neni 2
Buxheti i komunës së Dollnenit përbëhet prej: Buxhetit bazë, buxhetit të aktiviteteve vetëfincuese, buxhetit për donacione të destinuara, buxhetit të donacioneve dhe buxhetit të kredive.

Neni 3
Shfrytëzuesit e mjeteve të buxhetit janë të detyruar mjetet e përcaktuara në buxhet që t'i shfrytëzojnë në bazë të qëllimit, në mënyrë racionale dhe ekonomike.

Neni 4
Shpenzimet e përcaktuara me buxhet janë shuma maksimale mbi të cilat shfrytëzuesit buxhetorë nuk mund të marrin detyrime.
Që të ndërmerren detyrime të reja, patjetër duhet deri te këshilli i komunës të propozohet burim i ri i mjeteve financiare ose të propozohet zvogëlimi i harxhimeve tjera në vlerë të matur.

Neni 5
Prefekti i komunës e ndjek realizimin e programit i të ardhurave edhe nga të hyrat tjera, të dalurat dhe harxhimet tjera të buxhetit të komunës. Prefekti i komunës në raste kur të ardhurat e pritura dhe të hyrat tjera në buxhetin bazë realizohen në nivel më të lartë se plani, mund të bëhet pagesë plotësuese të pjesës kryesore dhe kamatave për borxhin.
Nëse gjatë përmbarimit të buxhetit prefekti i komunës vlerëson se janë të domosdoshme ripërcaktime më të rëndësishme të mjeteve të lejuara me buxhet ose realizimi i të ardhurave dukshëm del nga plani, Këshillit të komunës i propozon ndryshimin plotësimin e buxhetit.
Këshilli i komunës me propozim të prefektit të komunës i jell ndryshimet dhe plotësimet e buxhetit.

подолго од шест месеци во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, на вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен".

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од две последни исплатени просечни месечни плати во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000,00 денари.

На вработениот во општината и локалната јавна установа, во случај на смрт на член од потесно семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоени деца и децата земени на издржување) доколку ивеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина на една последна исплатена просечна плата во органот каде што е вработен, но не повеќе од 15.000,00 денари по семејство.

Живеењето во заедница подразбира вработениот во општината локалната јавна установа и членот на потесното семејство да се со место на ивеење на адреса што се докажува со документ за идентификација лична карта или пасош.

Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната, односно, во наредната година.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и компетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината.

Средствата за овие намени се планираат во буџетот на општината во Потпрограма Д0, Градоначалник подставка 413110 тековни резерви (разновидни расходи).

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на Законот за исплата на плати и надоместоци, а во буџетот на општината се планираат во Потпрограма Градоначалник, подставка 464940, трансфери при пензионирање.

Користењето на резервните средства на општината врз основа на одредбите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поделни ставки, почитувајќи ги

одредбите на Градоначалникот на општината.

Набавката на услуги и преносот на услуги може да се врши и со сметководствено во случај на услуги и преносот на услуги може да се врши и со сметководствено поединечни износи, но противварно на одредбите на Градоначалникот на општината, а ги извршува Градоначалникот на општината.

За користењето на резервите (постојана и временска буџетска резерва), одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот на општината.

Градоначалникот самостојно може да донесе решение за поединечна исплата во висина од 50.000,00 денари.

За искористените средства градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

Член 16

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поделните програми и попрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 17

Буџетските корисници моат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на општината.

За обезбедените средства Градоначалникот на општината дава писмено известување-согласност за обезбедените средства, по предходно дадено позитивно мислење од „Министерство за информатичко општество и администрација на актите за систематизацијата.

Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет, се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1. По извршената контрола согласно планираните средства во буџетот на општината, Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотацијата. Во делот на пренесените надлежности согласност за нови вработувања во локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации ќе се дава за:

- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на РМ за тековната

вијесе: "Нè раст тè pushimit mjekësor më gjatë se gjashtë muaj me pasoja më të rënda të shkatuara prej fatkeqësive elementare në kuptimin e Ligjit për Mbrojtje dhe Shpëtim të të punësuarit në komunë dhe në entin publik lokal i paguhet ndihmë në shumën e një rroge mesatare të fundit të paguar në organin ku punon".

Në rast të vdekjes së të punësuarit në komunë dhe në entin publik lokal familjes ë tij i takon ndihmë financiare në shumën e dy rrogave të fundit të paguara në organin ku ka qenë i punësuar punëtori, por jo më shumë se 30.000.00 denarë.

Të punësuarit në komunë dhe entin publik lokal në rast të vdekjes së një anëtar i të familjes më të ngushtë (prind, bashkëshort, fëmijë të lindur në martesë ose jashtë martesë, të birësuarit dhe fëmijë të marrë për mirëmbajtje) nëse ka jetuar në bashkësi i takon ndihmë financiare në vlerë prej një rroge mesatare të fundit e paguar në organin ku punon, por jo më tepër se 15.000.00 denarë për familje.

Të jetuarit në bashkësi nënkupton që i punësuarit në komunë, entin publik lokal dhe anëtar i familjes më të ngushtë që të jenë me vendbanim të njëjtë, në adresë të njëjtë gjë që dëshmohet me letrën e njoftimit për identifikim ose pasaportën.

Kompensimet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni paguhet pas kërkesës paraprake në vitin aktual ose të ardhshëm.

Të gjitha pagimet e kompensimeve paraprake bëhen në bazë të dokumentacionit paraprak të formuar dhe kompletuar dhe vendimit të sjellur nga ana e prefektit të komunës.

Mjetet për këtë qëllim planifikohen në buxhetin e komunës në nënprogramin D0, prefekti nënpike 413110, rezerva aktuale (të dalura të ndrvshme).

Kompensimet për otprem për pensionimin e të punësuarit në komunë dhe në entin publik lokal paguhet në bazë të Ligjit për pagimin e rrogave dhe kompensimeve, ndërsa në buxhetin e komunës planifikohen në nënprogramin Prefekti, nënpike 464940, transferte gjatë pensionimit.

Shfrytëzimi i mjeteve të buxhetit e komunës në inçjen i funksioneve të shfrytëzuesve buxhetorë mund të bëhet në formë të kontraktit të dalurat në nënpike 464940, keqes aktuale, nga Ligji për furnizime

Fundit i mallit e dhe kryerja e shërbimeve mund të bëhet edhe me

faturore dhe (denarëve) të jenë të

Për mjetet e përcaktuara në buxhetin e komunës në kuadër të rezervave (rezervë e përhershme dhe aktuale buxhetore) vendos Këshilli i komunës, ndërsa i realizon prefekti.

Prefekti në mënyrë autonome mund të sjell vendim për pagesë

individuale në vlerë prej 50.000.00 denareve.

Për mjetet e shfrytëzuara prefekti është i detyruar të sjell raport vjetor për shfrytëzimin e mjeteve nga rezervat.

Neni 16

Mjetet e përcaktuara në Buxhetin dhe të shpërndara në programe dhe nënprograme të veçanta i realizon prefekti i komunës.

Neni 17

Shfrytëzuesit buxhetorë mund të punësojnë punëtorë të rinj dhe të plotësojnë vende të lira pune vetëm me kusht nëse për ata janë të siguruar mjetet në buxhetin e komunës.

Për mjetet e siguruar prefekti i komunës jep pëlqim me shkrim për mjetet e siguruar, pas mendimit pozitiv paraprak të lëshuar nga ana e Ministrisë për shoqëri informative dhe administratë në aktet për sistematzim.

Në raste të punësimeve të reja, shfrytëzuesit buxhetorë nga entet publike lokale, të cilat financohen nga bllok dotacionet të buxhetit komunal janë të detyruar të dorëzojnë lajmërim për sigurimin e mjeteve financiare dhe të parashtrajnë formular M-1. Pas kontrollit të kryer në pajtim me mjetet e planifikuar në buxhetin e komunës, prefekti i komunës llogaritë e veçanta i dorëzon deri te ministria përkatëse, nga e cila transferohet bllok dotacioni.

Në pjesën e kompetencave të bartura pëlqim për punësime të reja në entet publike lokale, të cilat financohen nga bllok dotacionet do të jepet për:

Punësime, për të cilat janë të siguruar mjetet në buxhetin e RM-së për

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

фискална година, писмено известување ќе даде Министерството за финансии, врз основа на барањето на ресорното Министерство;
- вработувања за кои се обезбедени средства во Буџетот на општината за тековната фискална година, писмено известување ќе даде Градоначалникот на општината.

Член 18

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенство на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на градоначалникот, освен во случаите каде надлежности им припаѓа на други органи.

Член 19

Буџетот на Општина Долнени се извршува од 01.01.2016 год. до 31.12.2016 година.

Член 20

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Долнени, а ќе се применува од 01 јануари 2016 година.

Претседател на Советот
На општина Долнени
Хусеин Хасановиќ

vitin aktual fiskal. Lajmërim me shkrim do të lëshojë Ministria për Financa në bazë të kërkesës së ministrisë përkatëse;
Punësime, për të cilat janë të siguruar mjete në buxhetin e komunës për vitin aktual fiskal, lajmërim me shkrim do të lëshojë prefekti i komunës.

Neni 18

Kur të ardhurat që i takojnë buxhetit gabimisht janë të paguara ose janë të paguara në shumë më të madhe nga e përcaktuara, shuma më e madhe ose e gabuara kthehet fillimisht sipas rëndësisë së llojit të të ardhurave në të cilat janë paguar, ndërsa nëse të tillë nuk ka atëherë në ngarkesë të të ardhurave tjerë të buxhetit.

Kthimi i pagesave të gabuara ose të atyre më tepër, respektivisht të ardhurave të paguara bëhet me vendim të prefektit, përveç rasteve ku kompetencat u takojnë organeve tjerë.

Neni 19

Buxheti i komunësës Dollnenit realizohet nga 01.01.2016 deri më 31.12.2016

Neni 20

Ky vendim hyn në fuqi me ditën e shpalljes në Buletinin zyrtar të komunësës Dollnenit, ndërsa do të zbatohet nga 01 janari i vitit 2016.

Kryetar i Këshillit të
Komunësës Dollnenit
Husein Hasanoviq

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10) Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За изработка на општи акти на територијата на Општина Долнени
1. Се прогласи и објави во Службен гласник на општина Долнени бр.08-2309/4 донесена од советот на општина Долнени на ден 29.12.2015 година.

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр. 09-2309/4
31.12.2016

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Нè базè të nenit 22, paragrafi 1, pika 1 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 5/02) dhe në pajtim me nenin 78, paragrafi 5 nga Ligji për Planifikim Hapësinor dhe Urbanistik ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 199/14 dhe 44/14) si dhe në bazë të doracakut për mbajtjen e procedurës për sjelljen dhe përgatitjen e akteve të përgjithshme Këshilli i komunësës Dollnenit në seancën e mbajtur më 29.12.2015 e solli këtë:

ПРЕДЛОГ - ПРОГРАМА

за изработка на општи акти на територијата на Општина Долнени за 2016 година

1. ВОВЕД

- Програмата за изработка на општи акти за населени места во Општина Долнени е Годишна Програма и претставува основа за уредување и опремување на градежното земјиште.

Согласно член 78 точка 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, општината ќе ги утврди условите и начинот на кој ќе се врши изградба во селата кои немаат урбанистичка документација до донесување на урбанистички план за село. Општиот акт се донесува по претходна согласност на министерството надлежно за работите од областа на уредување на просторот.

2. ПЛАНИРАЊЕ

Врз основ на годишната програма за изработка на општите акти, општината (нарачателот на планот) склучува договор со правно лице кое поседува лиценца согласно член 18 од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Со договорот се утврдува содржината на општиот акт (програма), роковите за изработка, начинот на плаќање и други права и обврски на нарачателот и изработувачот на планот. Финансирањето на општите акти се планира да се обезбеди со:

- Средства од надомест за уредување на градежно земјиште

Në bazë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së" nr. 05/02) dhe nenit 52 paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunësës Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunësës Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunësës Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZË

për përpunimin e akteve të përgjithshme në territorin e komunësës Dollnenit
1. Shpallet vendim për përpunimin e akteve të përgjithshme në territorin e komunësës Dollnenit (nr. 09-2309/4) që sjellin ligjiana e Këshillit të Komunësës Dollnenit (nr. 9.12.2015) për mbajtjen e procedurës për sjelljen dhe përgatitjen e akteve të përgjithshme Këshilli i komunësës Dollnenit në seancën e mbajtur më 29.12.2015 e solli këtë:

Remove Watermark Now

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 1 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Buletini zyrtar i RM-së", nr. 5/02) dhe në pajtim me nenin 78, paragrafi 5 nga Ligji për Planifikim Hapësinor dhe Urbanistik ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 199/14 dhe 44/14) si dhe në bazë të doracakut për mbajtjen e procedurës për sjelljen dhe përgatitjen e akteve të përgjithshme Këshilli i komunësës Dollnenit në seancën e mbajtur më 29.12.2015 e solli këtë:

PROPOZIM-PROGRAM

Për përpunimin e akteve të përgjithshme në territorin e komunësës Dollnenit për vitin 2016

1. HYRJE

Programi për përpunimin e akteve të përgjithshme për vendbanimet i komunësës Dollnenit është Program Vjetor dhe paraqet bazë për rregullimin dhe përgatitjen e truallit për ndërtim.

Në pajtim me nenin 78, pika 5 e Ligjit për Planifikim hapësinor dhe Urbanistik komuna do t'i përcaktojë mënyrën dhe kushtet, në të cilat do të kryhet ndërtimi nëpër fshatra, të cilat nuk kanë plan dhe dokumentacion urbanistik deri në sjelljen e planit urbanistik për fshatin. Akti i përgjithshëm sillel para pëlqimit paraprak të Ministrisë kompetente për çështjet nga sfera e rregullimit të hapësirës.

2. PLANIFIKIM

Në bazë të programit vjetor për përpunimin e akteve të përgjithshme komuna (porositës i planit) lidh kontratë me person juridik, i cili në pajtim me nenin 18 të Ligjit për Planifikim hapësinor dhe urbanistik posedon licencë Me kontratën përcaktohet përmbajtja e aktit të përgjithshëm (programit), afateve për përpunimin, mënyrën e pagesës dhe të drejta dhe obligime tjera të porositësit të planit.

Financimi i akteve të përgjithshme planifikohet të sigurohet me:

- Mjete për kompensim për rregullimin e truallit për ndërtim

- Агенција за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој
- Средства од утврдување на правен статус на бесправни градби
- Буџет на Општина Долнени и други извори

За 2016 година се планира изработка на општи акти за следниве населени места:

Долнени, Житоше, Црнилиште, Десово, Пешталиво, Секирци, Сенокос, Дупјачани, Небрегово, Дреновци, Браилово, Новоселани, Заполжани, Бело Поле, Вранче, Сарандиново, Локвени, Гостиражни, Забрчани, Кошино, Костинци, Стровија, Слепче, Мраморани, Горно Село, Кутлешево, Рилево, Средорек, Зрзе, Сливје, Маргари и Долгаец

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Општите акти се изготвуваат согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, како и Прирачникот за водење на постапката за донесување и изготвување на општи акти.

Цената на актите се пресметува по парче изработен документ, по договор со правниот субјект – фирмата регистрирана за изработка на урбанистички планови, по пат на јавна набавка, согласно Законот за јавни набавки.

Во зависност од потребите, оваа програма може да се изменува и дополнува, со претходна согласност на Советот на Општина Долнени.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден по објавувањето во Службен гласник на Општина Долнени.

Претседател на Советот
На општина Долнени
Хусеин Хасановиќ

- Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој;
- Мјете nga пѐрцаќтими i статусит juridik тѐ објектеве jo legale dhe
- Buxhetin e komunѐs sѐ Dollnenit dhe burimeve tjera.

Pѐr vitin 2016 planifikohet pѐrpunimi i akteve тѐ pѐrgjithshme pѐr vendbanimet vijuese:

Dollnen, Zhitoshe, Desovѐ, Peshtalevѐ, Sekirc, Senokos, Dupjaћan, Nebregovѐ, Drenovc, Braillovѐ, Novosellan, Zapollzhan, Bello Pole, Vranћe, Sarandinovѐ, Llokven, Gostirazh, Zabѐrћan, Koshinѐ, Kostinc, Strovij, Slepћe, Mramoran, Gorno Sello, Kutleshevѐ, Rilevѐ, Sredorek, Xѐrxe, Slivje, Margari dhe Dollgaec.

3. DISPOZITA PѐRFUNDIMTARE

Aktet e pѐrgjithshme pѐrgatiten nѐ pѐrputhje me rregulloren pѐr standarde dhe normative pѐr planifikim urbanistik si dhe Rregullores pѐr mbajtjen e procedurѐs pѐr sjelljen dhe pѐrgatitjen e akteve тѐ pѐrgjithshme.

Ќmimi i akteve llogarite nѐ bazѐ тѐ njѐsive тѐ dokumenteve тѐ pѐrpunuara, me kontratѐ me subjektin juridik – firmѐn e regjistruar pѐr pѐrpunimin e planeve urbanistike nѐ bazѐ тѐ furnizimeve publike , nѐ pajtim me ligjin pѐr Furnizime Publike.

Varѐsisht nga nevojat ky program mund тѐ ndryshohet dhe plotѐsohet me pѐlqim paraprak nga ana e Kѐshillit тѐ komunѐs sѐ Dollnenit.

Ky program hyn nѐ fuqi ditѐn e tetѐ pas shpalljes nѐ Buletinin zyrtar тѐ komunѐs sѐ Dollnenit.

Kryetar i Kѐshillit тѐ
Komunѐs sѐ Dollnenit
Husein Hasanoviq

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2016 ГОДИНА ЗА ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Врз основа на Законот за финансирање на ЕЛС, (Сл.весник на РМ бр.61/04 и 96/04) го доставувам следниот буџетски календар за 2016 година на разгледување:

ДАТУМ	БУЏЕТСКИ АКТИВНОСТИ	ОДГОВОРНОСТ
До 31 јануари	Се доставува квартален извештај за извршување на буџетот за четврт квартал за претходната година	Подготвува : Оддел.за финансирање и буџет и доставува до Градоначалникот и Мин.за финансии Разгледува и усвојува : Советот на општината
До 15 март	Се доставува Завршната сметка на општината за претходната година	Подготвува : Оддел.за финансирање и буџет и доставува до Градоначалникот и Мин.за финансии Разгледува и усвојува : Советот на општината
До 30	Се доставува	Подготвува : Оддел.за финансирање и буџет и

КАЛЕНДАР БУХТЕТОР ПѐР ВИТИН 2016 ПѐР КОМУНѐН Е ДОЛЛНЕНИ

Нѐ базѐ тѐ Ligjit пѐр financimin e NJVL-ve ("Gazeta zyrtare e RM-sѐ", nr. 61/04 dhe 96/04) e dorѐzoj kalendarin vijues buxhetor pѐr vitin 2016 nѐ shqyrtim:

Data	Aktivite buxhetore	Pѐrgjegjѐsi
Deri mѐ 31 janar	Dorѐzohet raport kuartal pѐr pѐrmbarimin e buxhetit тѐ komunѐs pѐr kuartalin e katѐrt тѐ vitit тѐ kaluar.	Pѐrgatit : Departamenti pѐr Finacim dhe buxhet dhe e dorѐzon te prefekti dhe Ministria pѐr Financa. Shqyrton dhe miraton : Kѐshilli i komunѐs
Deri mѐ 15 mars	Dorѐzohet llogaria pѐrfundimtare e komunѐs pѐr vitin e kaluar.	Pѐrgatit : Departamenti pѐr Finacim dhe buxhet dhe e dorѐzon te prefekti dhe Ministria pѐr Financa. Shqyrton dhe miraton : Kѐshilli i komunѐs
Deri mѐ 30	Dorѐzohet raport	Pѐrgatit : Departamenti pѐr Finacim dhe buxhet dhe e

април	квартален извештај за прв квартал за извршување на буџетот	доставува до Градоначалникот и Мин.за финансии Разгледува и усвојува: Советот на општината	prill	kuartal për kuartalin e parë për përmbarrimin e e buxhetit.	dorëzton te prefekti dhe Ministria për Financa. Shqyrton dhe miraton: Këshilli i komunës
До 31 јули	Се доставува квартален извештај за втор квартал за извршување на буџетот	Подготвува : Оддел.за финансирање и буџет и доставува до Градоначалникот и Мин.за финансии Разгледува и усвојува: Советот на општината	Deri më 31 korrik	Dorëzohet raport kuartal për kuartalin e dytë për përmbarrimin e e buxhetit.	Përgatit: Departamenti për Finacim dhe buxhet dhe e dorëzton te prefekti dhe Ministria për Financa. Shqyrton dhe miraton: Këshilli i komunës
До 30 септември	Достава на буџетски циркулар до буџетските корисници кои се во рамките на општината врз основа на добиен циркулар со насоки до страна на Министерството за финансии;	Подготвува : Оддел.за финансирање и буџет и доставува до буџетските корисници	Deri më 30 shtator	Dorëzimi i kalendarit buxhetor deri te shfrytëzuesit buxhetorë, të cilët janë në kuadër të komunës në bazë të cirkularit të pranuar me drejtime nga ana e Ministrisë për Financa;	Përgatit: Departamenti për Financa dhe dorëzton deri te shfrytëzuesit buxhetorë.
До 31 Октомври	Се доставува квартален извештај за втор квартал за извршување на буџетот	Подготвува : Оддел.за финансирање и буџет и доставува до Градоначалникот и Мин.за финансии Разгледува и усвојува: Советот на општината	Deri më 31 tetor	Dorëzohet raport kuartal për kuartalin e dytë për përmbarrimin e e buxhetit	Përgatit: Departamenti për Finacim dhe buxhet dhe e dorëzton te prefekti dhe Ministria për Financa. Shqyrton dhe miraton: Këshilli i komunës
Октомври	а) се собираат буџетските барања б) се анализираат барањата в) Се подготвува билансот на расходи	Финансискиот оддел на општината	Тетор	а) grumbullohen kërkesat buxhetore b) kërkesat për punë për vitin e ardhshëm	Pjesa financiare e komunës
Ноември	Предлог на Граѓани, медиуми, јавни институции	Граѓани, медиуми, јавни институции	Нентор	Propozim i buxhetit të komunës	Qytetarë, media, diskutime
Ноември	Програма за работа за наредната фискална година	Програма за урбанизам Разгледува и усвојува: Советот на општината	Нентор	për punë për vitin e ardhshëm fiskal	urbanizëm Shqyrton dhe miraton: Këshilli i komunës
Ноември	Подготовка на предлог-буџетот	Подготвува: Финансискиот оддел на општината	Нентор	Përgatitja e propozim buxhetit	Përgatit: Departamenti për financa i komunës
Ноември	Предлог на буџетот на општината	Подготвува: Финансискиот оддел на општината	Нентор	Propozimi i buxhetit të komunës	Përgatit: Departamenti për financa i komunës
Декември	Јавна презентација на предлог буџетот на општината	Подготвува : Оддел.за финансирање и буџет и доставува до Градоначалникот и Мин.за финансии Разгледува и усвојува: Советот на општината	Дхjetor	Prezantimi publik i buxhetit të komunës	Përgatit: Departamenti për Finacim dhe buxhet dhe e dorëzton te prefekti dhe Ministria për Financa. Shqyrton dhe miraton: Këshilli i komunës
декември	Предлог-буџетот на општината се разгледува во Советот и телата на Советот(комисиите)	Подготвува : Оддел.за финансирање и буџет и доставува до Градоначалникот и Мин.за финансии Разгледува и усвојува: Советот на општината	Дхjetor	Propozim buxheti i komunës shqyrtohet në Këshill dhe trupat punuese (komisionet)	Përgatit: Departamenti për Finacim dhe buxhet dhe e dorëzton te prefekti dhe Ministria për Financa. Shqyrton dhe miraton: Këshilli i komunës
До 31 декември	Седница на Советот за донесување на буџетот на општината	Разгледува и усвојува: Советот на општината	Deri më 31 dhjetor	Seancë e Këshillit për sjelljen e buxhetit të komunës	Shqyrton dhe miraton: Këshilli i komunës
Во текот на	Одлука за	Подготвува : Оддел.за	Гјатë vitit	Vendim poër	Përgatit: Departamenti për

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

годината, според потребите на општината и буџетските корисници	пренамена на средствата во буџетот и Ребаланс на буџетот на општината	финансирање и буџет и доставува до Градоначалникот и Мин.за финансии Разгледува и усвојува: Советот на општината
--	---	--

Претседател на Советот на Општина Долнени
Хусеин Хасановиќ

sipas nevojave të komunës dhe shfrytëzues ve buxhetorë	ridestininimin e mjeteve në buxhetin dhe rebalance l buxhetit në komunë	Finacim dhe buxhet dhe e dorëzon te prefekti dhe Ministria për Financa. Shqyrton dhe miraton: Këshilli i komunës
--	---	--

Kryetar i Këshillit të komunës së Dollnenit
Husein Hasanoviq

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За разрешување и именување на член во Управниот одбор со ОУ „Вера Циривири – Трена од н.м Дебреште

1. Се прогласува, Одлука за разрешување и именување на член во Управниот одбор со ОУ „Вера Циривири – Трена од н.м Дебреште бр.08-2309/7 донесена од советот на општина Долнени на ден 29.12.2015 година.

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр. 09-2334/5
31.12.2016

Градоначалник
Боше Милошески

Нë базë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05.02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZË

për shkarkim dhe emërim të anëtarit në Këshillin Drejtues të SHF "Vera Ciriviiri-Trena" nga v.b. Debresht

1. Shpallet vendim për shkarkimemërimin e anëtarit në Këshillin Drejtues të SHF "Vera Ciriviri-Trena" nga v.b. Debresht me nr. 08-2309/7 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më datën 29.12.2015.

2. Konkluza do të shpallet në buletin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-2334/5
31.12.2016

Prefekti
Boshe Millosheski

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Врз основа на член 21 став 1 алинеја 5 од Законот за Локална Самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 21, 28 став 1 член 52 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10) Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

3. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

1. Се прогласува, членот Ескап Шерифоски кој е член на Училишниот одбор во ОУ „Вера Циривири – Трена“ во н.м Дебреште.
2. Именуваниот член се разрешува поради негово заминување во странство и нема да можат да ја врши неговата функција во Училишниот одбор.
3. Решението влегува во сила со денот на неговото донесување, истото ќе биди објавено во Службен Гласник на општина Долнени.

Претседател на Советот на Општина Долнени
Хусеин Хасановиќ

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени ("Службен гласник на општина Долнени" бр.8/05, 04/09 и 02/10) Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За именување на член во Управниот одбор со ОУ „Вера Циривири – Трена од н.м. Дебреште

1. Се прогласува, Одлука за именување на член во Управниот одбор со ОУ „Вера Циривири – Трена од н.м Дебреште бр.08-2309/7 донесена од советот на општина Долнени на ден 29.12.2015 година.

2. Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Долнени.

Бр. 09-2334/5
31.12.2016

Градоначалник
Боше Милошески

Нë базë të nenit 36, paragrafi 1, pika 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së", nr. 05.02) dhe nenit 52, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit ("Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit", nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

KONKLUZË

për emërimin e anëtarit në Këshillin Drejtues të SHF "Vera Ciriviiri-Trena" nga v.b. Debresht

1. Shpallet vendim për emërimin e anëtarit në Këshillin Drejtues të SHF "Vera Ciriviri-Trena" nga v.b. Debresht me nr. 08-2309/7 i sjellur nga ana e Këshillit të komunës së Dollnenit më datën 29.12.2015.

2. Konkluza do të shpallet në buletin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Nr. 09-2334/5
31.12.2016

Prefekti
Boshe Millosheski

Врз основа на член 21.36 став 1 алинеја 5 од Законот за Локална Самоуправа („Службен гласник на РМ“) А согласно 21. 28 став 1 член 28 од Статутот на општина Долнени („Службен гласник на општина Долнени бр.08/05“) Советот на седницата одржана на ден 29.12.2015 година го донесе следното.

РЕШЕНИЕ

Се делегираат членови во основното училиште од ОУ „Вера Циривири - Трена“-Дебреште.

1. За членови во Училишниот Одбор од ОУ „Вера Циривири - Трена“ се делегираат следните членови:

1. Изет Сулејманоски – с. Дебреште
2. Нерким Ибески – с. Дебреште
2. Именуваните членови ќе учествуваат во работата на училишниот одбор при ОУ „Вера Циривири – Трена“, во својство на претставници од основачот на Основното Училиште.
3. Решението влегува во сила со денот на неговото донесување, истото ќе биди објавено во Службен Гласник на општина Долнени.

Претседател на Советот на
Општина Долнени
Хусеин Хасановиќ

Нè базè тè ненит 21.36, параграфи 1, алинеја 5 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së”, nr. 05.02) dhe në pajtim me nenin 21.28, paragrafi 1, neni 28 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05) Këshilli i komunës së Dollnenit në seancën e mbajtur më 29.12.2015 e solli këtë:

V E N D I M

Delegohen anëtarë në SHF “Vera Ciriviri-Trena” - Debresht

1. Për anëtarë në Këshillin Shkollor të SHF “Vera Ciriviri-Trena” delegohen anëtarët vijues:

1. Izet Sulejmanoski – f. Debresht.
2. Nerkim Ibeski – f. Debresht.

2. Anëtarët e emëruar do të marin pjesë në punët e Këshillit Shkollor pranë SHF “Vera Ciriviri-Trena” në vetinë e themeluesit të shkollës filllore.

3. Vendimi hyn në fuqi me ditën e sjelljes së tij dhe do të shpallet në Buletin zyrtar të komunës së Dollnenit.

Kryetar i Këshillit
të komunës së Dollnenit
Husein Hasanoviќ

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен гласник на РМ“ бр 5/02) и член 52 став 1 точка 7 од Статутот на општина Долнени (“Службен гласник на општина Долнени“ бр.8/05, 04/09 и 02/10 Градоначалник на општина Долнени го донесе следниот:

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Нè базè тè ненит 36, параграфи 1, пика 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 05.02) dhe neni 52 paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

Remove Watermark Now

Бр. 09-233/31.12.2016

Општина Долнени е составена од 35 населени места со вкупно 3500 домаќинства во кои живеат 13.750 жители.

за надминување на дел од проблемите од комуналната инфраструктура со одлука на советот на Општина Долнени формирано е Јавното Комунално претпријатие “Долнени” - Долнени .

Средствата за финансирање се обезбедуваат преку надохнада за услугите кои ги дава претпријатието на граѓаните или останати субјекти, а исто така и од други услуги кои се во склоп на неговата дејност

Работата и активностите на претпријатието, согласно законската регулатива и дејностите кои ги обавува е насочено во неколку правци и тоа:

- Водоснабдување
- Одведување на отпадни води
- Управување со комуналниот отпад
- Одржување на јавни површини

П. Водоснабдување

Преглед на водоснабдувањето во Општината е дадено во следната табела (прилог на стр.2):

Според преставениот табеларен преглед јасно се гледа структурата на водоснабдувањето во населените места.

1. Јавното комунално претпријатие Долнени за изминатиов период презеде активности за легализација и управување со сите водоводи кои се приклучени на регионалниот водовод Студенчица, и таа постапка во целост е завршена.

Претпријатието во овај момент стопанисува со 19 водоводи кои се приклучени на водоснабдителниот систем Студенчица со вкупна водоводна мрежа од околу 155 км примарна и секундарна мрежа и 4 водоводи од локален карактер (бунари) со вкупна должина од 19 км.

Нè базè тè ненит 36, параграфи 1, пика 2 nga Ligji për Vetëqeverisje Lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 05.02) dhe neni 52 paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i komunës së Dollnenit (“Buletini zyrtar i komunës së Dollnenit”, nr. 08/05, 04/09 dhe 02/10) prefekti i komunës së Dollnenit e solli këtë:

3500 amvisëri, në të cilët jetojnë 13.750 banorë.

Për tejkalimin e një pjese të problemeve të sferës së infrastrukturës me vendim të Këshillit të komunës është formuar Ndërmarrja Publike Komunale “Dollneni” – Dollnen.

Mjetet për financim sigurohen nëpërmjet të kompensimit të shërbimeve, të cilat ua jep komuna qytetarëve dhe subjekteve tjerë dhe gjithashtu nga shërbime të cilat janë në kuadër të veprimtarive të saja.

Puna dhe aktivitetet e ndërmarrjes, në përputhje me rregullativin ligjor dhe veprimtaritë që i kryen janë të drejtuara në disa drejtime edhe atë:

- Furnizimi me ujë;
- Largimi i ujërave të zeza;
- Menaxhimi me mbeturinat komunale dhe
- Mirëmbajtja e sipërfaqeve publike.

I. Furnizimi me ujë

Pasqyra e furnizimit me ujë në komunë është dhënë në tabelën fijuese (shtojca nr. 2)

Sipas pasqyrës tabelore të paraqitur qartë shikohet struktura e furnizimit me ujë në komunë.

1. Ndërmarrja Publike Komunale Dollneni për periudhën e kaluar ndërmori aktivite për legalizimin dhe menaxhimin me të gjitha ujësjellësit, të cilat janë të kyçur në ujësjellësin regional “Studençica” dhe ajo procedurë në tërësi është e mbaruar.

Ndërmarrja në këtë moment vepron me 19 ujësjellës, të cilat janë të kyçur në sistemin për furnizim me ujë të Studencës me rrejt të përgjithshëm

ЈКП "Долнени"- Долнени стопанисуваше со уште три водоводи во населените места Говилве, Кореница и Подвис, кои територијално припаѓаат на општина Кривогаштани. ЈКП Долнени од 6-ти месец 2015 год. Овие водоводи ги отстапи на Кривогаштани, затоа што овие се населени места од друга општина.

Во овај момент од регионалниот систем Студенчица се водоснабдуваат 68,4% од вкупното население во Општина Долнени, а од бунари се водоснабдуваат 4 населени места или 22,2 % од населението, или ЈКП Долнени опслужува со водоснабдување 90,6 % од населението во Општина Долнени.

Од останатите 9,2 % од населението (според претходната табела) кај 9 населени места со 878 жители или 6,4 % имаат организирано водоснабдување но нивните водоснабдителни системи кои се од локален карактер (капжажи или бунари) не се во надлежност на ЈКП Долнени. Овие водоснабдителни системи поголемиот дел од нив се во прилично запуштена состојба без управување и редовно и стручно одржување и потребно е да се преземат активности за нивно преземање од страна на ЈКП Долнени затоа што постои опасност истите да станат нефункционални и се доведе во прашање водоснабдувањето на овие населени места бидејќи не се води грижа за истите.

Во текот на 2013 год ЈП Студенчица на сите приклучни шахти кои се на триторијата на Општина Долнени постави водомери и се мери и се фактурира целокупната преземена вода од Регионалниот систем. Со ова дојдоа до израз комплетните загуби на вода кои се случуваат во водоводните системи во населените места. Тоа предизвика да се зголеми и износот на фактурите за преземена вода од Студенчица.

Во текот на 2015 година посебен акцент и обврска на Јавното претпријатие беше ставено на намалување на загубите на вода во водоводните системи и зголемување на процентот на наплата. Во рамките на своите финансиско технички можности ЈКП Долнени во текот на 2015 год презедоа мерки за намалување на загубите но без финансиска помош од Општина Долнени не можеше да се реализираат сите плановни иницијативи. Иницијативите беа ограничени бидејќи институциите ефектите ќе бидат мали бидејќи голем дел од водоводните системи се стари и потребно е да се преземат поголеми зафати за нивна реконструкција, кои ЈКП Долнени не може да ги изведе со сопствени средства.

Во рамките на своите капацитети во текот на 2016 год од страна на Долнени Кривогаштани и Општина Долнени беа преземени следниве мерки:

1. Зголемување на процентот на наплата од страна на населените места на сите приклучни шахти.
2. Поставување водомери на сите приклучни шахти.
3. Отстранување на сите потрошувачи кои имаат диви приклучоци и нивно одстранување и преземање мерки за санкционирање односно воведување казнени мерки согласно законот за водоснабдување.
4. Реконструкција на дел од секундарната водоводна мрежа во населените места кои имаат постари водоводи (Житоше, Дебреште, Лажани, Новоселани, Ропотово)
5. Реконструкција на дел од примарната водоводна мрежа каде имаме чести дефекти и големи загуби (Пешталеве, Секирци).

Во 2015 год, спроведени се дел од предвидените активности, особено од точка 1 каде се преземени мерки за правилно и целосно евидентирање на потрошената вода во населените места и мотивирање на потрошувачите да постават водомери, дури и преземање на мерки за задолжување по 100 м³ на оние потрошувачи кои немаат водомери.

Аплицирано беше во неклку институции за добивање на средства за реконструкција на дел од водоводите, но не беа одобрени. И во текот на 2016 год, ќе биде аплицирано за добивање средства за реконструкција на дел од водоводите.

За спроведување на мерките под точка 1, 2, и 3 и во 2016 год. ќе бидат користени сопствени ресурси како кадровски технички и финансиски, додека за реализација на точка 4 и 5 ќе биде побарана помош во вид на донации од Општината и соодветните институции во Р. Македонија како и странски донации.

За некои населени места веќе има изработено проектна документација за реконструкција на водоводната мрежа (Житоше) додека за дел потребно е да се изработи проектната документација.

ујесјеллеси преј 19 km.

NPК "Dollneni" –Dollnen administronte edhe me tre uјesјellēs nē vendbanimet Godivle, Korenica dhe Podvis, tē cilat teritorrialisht bējnē pjesē nē komunēn e Krivogashtanit. NPK "Dollneni" nga muaji i 6 tē vitit 2015kēto uјesјellēs ia dorēzoi Krivogashtanit nga shkaku se kēto janē vendbanime nē njē tјetēr komunē.

Nē kētē moment nga uјesјellēsи regional Studençica furnizohen me uјē 68.4 % e popullatēs sē pērgјithshme nē komunēn e Dollnenit, ndērsa nga puset me uјē furnizohen 4 vendbanime ose 22.2 % tē popullsisē ose ndryshe NPK "Dollneni" me furnizimin me uјē shērben 90.6 % tē popullatēs nē komunēn e Dollnenit.

Nga tē tјerēt 9.2% tē popullatēs (sipas tabelēs paraprake) te 9 vendbanime me 878 banorē ose 6.4% kanē tē organizuar furnizimin me uјē, po sisteme e tyre pēr furnizimin me uјē janē tē karakterit lokal (kaptazhe ose puse) dhe nuk janē nēn kompetencat e komunēs.

Kēto sisteme uјesјellēsи nē pjesē mē tē madhe tē tyre janē nē gjendje tē lēshuar, pa administrim dhe pa mirēmbajtje profesionale dhe nē tē ardhmen ēshtē e nevojshme qē tē ndērmerren aktivitete pēr marrjen e tyre nga ana e NPK "Dollneni" nga shkaku se ekziston mundēsia qē tē njējtit tē bēhen jofunksionalē dhe tē vihēt nē pikēpyetје furnizimi me uјē i kētyre vendbanimeve sepse nuk tregohet kujdes pēr tē njējtat.

Gјatē vitit 2013 NP "Studençica" nē tē gjitha pikat lidhēse qē janē nē territorin e komunēs sē Dollnenit vendosi uјēmatēs dhe matet dhe faturohet sasia e tērē e uјit tē pranuar nga sistemi regional. Me kētē erdhēn nē shprehje komplet tē gjitha humbjet e uјit qē ndodhin nē sistemet pēr furnizimin me uјē nē vendbanimet. E tērē kјo sjell qē tē zmadhohet shuma e faturave pēr uјin e pranuar nga Studençica.

Gјatē viti 2015 njē theks tē veçantē nga ana e NPK "Dollneni" u vē nē zvogēlimin e numbeve tē uјit nē sistemet e uјesјellēsive dhe zmadhimin e pagesēs. Nē kuadēr tē mundēsive tē saja tekniko financiare NPK "Dollneni" gјatē vitit 2015 mori masa pēr zvogēlimin e humbeve, por nē dihet se kēto masa do tē jenē efektive. Nē kēto kōndiçion njē shume financiarie efektet do tē jenē nē njē mēnyrē. Pēr njē mēnyrē njē shume uјesјellēsive janē tē vietē. Pēr njē mēnyrē e njē vјerimē ē erren, napa mē tē mēna pēr shpansimin e uјit tē cilat NPK "Dollneni" nuk mund tē realizojē.

Во текот на 2016 год од страна на Долнени Кривогаштани и Општина Долнени беа преземени следниве мерки:

1. Зголемување на процентот на наплата од страна на населените места на сите приклучни шахти.
2. Поставување водомери на сите приклучни шахти.
3. Отстранување на сите потрошувачи кои имаат диви приклучоци и нивно одстранување и преземање мерки за санкционирање односно воведување казнени мерки согласно законот за водоснабдување.
4. Реконструкција на дел од секундарната водоводна мрежа во населените места кои имаат постари водоводи (Житоше, Дебреште, Лажани, Новоселани, Ропотово)
5. Реконструкција на дел од примарната водоводна мрежа каде имаме чести дефекти и големи загуби (Пешталеве, Секирци).

Во 2015 год, спроведени се дел од предвидените активности, особено од точка 1 каде се преземени мерки за правилно и целосно евидентирање на потрошената вода во населените места и мотивирање на потрошувачите да постават водомери, дури и преземање на мерки за задолжување по 100 м³ на оние потрошувачи кои немаат водомери.

Аплицирано беше во неклку институции за добивање на средства за реконструкција на дел од водоводите, но не беа одобрени. И во текот на 2016 год, ќе биде аплицирано за добивање средства за реконструкција на дел од водоводите.

За спроведување на мерките под точка 1, 2, и 3 и во 2016 год. ќе бидат користени сопствени ресурси како кадровски технички и финансиски, додека за реализација на точка 4 и 5 ќе биде побарана помош во вид на донации од Општината и соодветните институции во Р. Македонија како и странски донации.

За некои населени места веќе има изработено проектна документација за реконструкција на водоводната мрежа (Житоше) додека за дел потребно е да се изработи проектната документација.

ујesјellēsи преј 19 km.

NPК "Dollneni" –Dollnen administronte edhe me tre uјesјellēs nē vendbanimet Godivle, Korenica dhe Podvis, tē cilat teritorrialisht bējnē pjesē nē komunēn e Krivogashtanit. NPK "Dollneni" nga muaji i 6 tē vitit 2015kēto uјesјellēs ia dorēzoi Krivogashtanit nga shkaku se kēto janē vendbanime nē njē tјetēr komunē.

Nē kētē moment nga uјesјellēsи regional Studençica furnizohen me uјē 68.4 % e popullatēs sē pērgјithshme nē komunēn e Dollnenit, ndērsa nga puset me uјē furnizohen 4 vendbanime ose 22.2 % tē popullsisē ose ndryshe NPK "Dollneni" me furnizimin me uјē shērben 90.6 % tē popullatēs nē komunēn e Dollnenit.

Nga tē tјerēt 9.2% tē popullatēs (sipas tabelēs paraprake) te 9 vendbanime me 878 banorē ose 6.4% kanē tē organizuar furnizimin me uјē, po sisteme e tyre pēr furnizimin me uјē janē tē karakterit lokal (kaptazhe ose puse) dhe nuk janē nēn kompetencat e komunēs.

Kēto sisteme uјesјellēsи nē pjesē mē tē madhe tē tyre janē nē gjendje tē lēshuar, pa administrim dhe pa mirēmbajtje profesionale dhe nē tē ardhmen ēshtē e nevojshme qē tē ndērmerren aktivitete pēr marrjen e tyre nga ana e NPK "Dollneni" nga shkaku se ekziston mundēsia qē tē njējtit tē bēhen jofunksionalē dhe tē vihēt nē pikēpyetје furnizimi me uјē i kētyre vendbanimeve sepse nuk tregohet kujdes pēr tē njējtat.

Gјatē vitit 2013 NP "Studençica" nē tē gjitha pikat lidhēse qē janē nē territorin e komunēs sē Dollnenit vendosi uјēmatēs dhe matet dhe faturohet sasia e tērē e uјit tē pranuar nga sistemi regional. Me kētē erdhēn nē shprehje komplet tē gjitha humbjet e uјit qē ndodhin nē sistemet pēr furnizimin me uјē nē vendbanimet. E tērē kјo sjell qē tē zmadhohet shuma e faturave pēr uјin e pranuar nga Studençica.

Gјatē viti 2015 njē theks tē veçantē nga ana e NPK "Dollneni" u vē nē zvogēlimin e numbeve tē uјit nē sistemet e uјesјellēsive dhe zmadhimin e pagesēs. Nē kuadēr tē mundēsive tē saja tekniko financiare NPK "Dollneni" gјatē vitit 2015 mori masa pēr zvogēlimin e humbeve, por nē dihet se kēto masa do tē jenē efektive. Nē kēto kōndiçion njē shume financiarie efektet do tē jenē nē njē mēnyrē. Pēr njē mēnyrē njē shume uјesјellēsive janē tē vietē. Pēr njē mēnyrē e njē vјerimē ē erren, napa mē tē mēna pēr shpansimin e uјit tē cilat NPK "Dollneni" nuk mund tē realizojē.

Во текот на 2016 год од страна на Долнени Кривогаштани и Општина Долнени беа преземени следниве мерки:

1. Зголемување на процентот на наплата од страна на населените места на сите приклучни шахти.
2. Поставување водомери на сите приклучни шахти.
3. Отстранување на сите потрошувачи кои имаат диви приклучоци и нивно одстранување и преземање мерки за санкционирање односно воведување казнени мерки согласно законот за водоснабдување.
4. Реконструкција на дел од секундарната водоводна мрежа во населените места кои имаат постари водоводи (Житоше, Дебреште, Лажани, Новоселани, Ропотово)
5. Реконструкција на дел од примарната водоводна мрежа каде имаме чести дефекти и големи загуби (Пешталеве, Секирци).

Во 2015 год, спроведени се дел од предвидените активности, особено од точка 1 каде се преземени мерки за правилно и целосно евидентирање на потрошената вода во населените места и мотивирање на потрошувачите да постават водомери, дури и преземање на мерки за задолжување по 100 м³ на оние потрошувачи кои немаат водомери.

Аплицирано беше во неклку институции за добивање на средства за реконструкција на дел од водоводите, но не беа одобрени. И во текот на 2016 год, ќе биде аплицирано за добивање средства за реконструкција на дел од водоводите.

За спроведување на мерките под точка 1, 2, и 3 и во 2016 год. ќе бидат користени сопствени ресурси како кадровски технички и финансиски, додека за реализација на точка 4 и 5 ќе биде побарана помош во вид на донации од Општината и соодветните институции во Р. Македонија како и странски донации.

За некои населени места веќе има изработено проектна документација за реконструкција на водоводната мрежа (Житоше) додека за дел потребно е да се изработи проектната документација.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

Втора приоритетна активност од аспект на водоснабдување ќе биде изработка на проектна документација и обезбедување средства за промена на азбестните мрежи со безбедни полиетиленски црева. Такви мрежи имаме во Новоселани, Ропотово и Долнени. Како што е општопознато за азбестот не е поволен да се користи заради неговите канцерогени својства и затое е потребно да се преземат мерки истиот да биде исфрлен од употреба и заменет со полиетиленски црева. За реализација на оваа активност ЈКП Долнени финансиски ќе го поддржи иработувањето на проектната документација додека средствата за реконструкција ќе се обезбедуваат од владини и невладини институции. Со прекинувањето на хлорирањето на Барбарас се наметна и потребата од решавање на овај проблем, заради обезбедување на здрава и исправна вода за пиене во населените места во Општина Долнени кои се водоснабдуваат од регионалниот систем Студенчица. Со обезбедување на средства од Швајцарската агенција за развој решен е проблемот со хлорирањето за населените места кои се приклучени на цевководот кој води кон Крушево но останува проблемот во уште 13 населени места кои се приклучени на приклучните шахти Ропотово, Сарандиново, Долнени и Заполжани.

Ова е доста голема инвестиција и потребно е да се преземат мерки за нејзино решавање, зошто нехлорирањето на водата во овие системи може да предизвика појава на разни проблеми кај потрошувачите.

Исто така еден од приоритетите во текот на 2016 год. од аспект на водоснабдувањето од системот Студенчица ќе биде, во соработка со Локалната самоуправа се обезбедат средства од донаторски институции за изработка на изведбен проект за приклучување на Севернит регион (Десово, Црнилиште, Браилово и останатите населени места) за што имаме согласност и од ЈКП Студенчица.

2. Во текот на 2016 год. акцент ќе се стави на проблемот со водоснабдување и преземање на останатите водоводни системи, за нивно одржување и стопанисување. Ова е особено важно бидејќи кај овие населени места се појавува проблем од користење на недоволно исправна вода, заради тоа што кај овие системи нема хлорирање на водата, а исто така и неконтролирана потрошувачка на вода. За да се регулираат својот приклучок со овие системи предходно треба да се регулираат својот приклучок со овие прописите. Даден на овие водоводи кои се наплатуваат на цена од 1 м³ има иницијатива за намалување на цената на ел. енергија, користената пумпа и трошоците за хлорирање (особено после искуствата со проблемите во с. Забрчани и Десово), а посебно ако се има предвид дека во текот на 2016 год. Јавното претпријатие според своите програмски определби планира да стопанисува со 4 населени места кои се водоснабдуваат од бунари.

Овде особено треба да се нагласи дека нјбрзо во почетокот на 2016 год потребно е да се направи усогласување на цената на потрошена вода во овие населени места бидејќи без претходно да се направи анализа на вистинските трошоци согласно утврдената методологија, политички Управниот одбор и Советот на Општина Долнени донесоа одлука за намалување на цената на вода од 27 на 22 ден за 1 м³ кај овие водоводи. Со тоа директно се предизвикаа финансиски проблеми во работењето на претпријатието бидејќи одржувањето на овие водоводи предизвикува финансиски загуби во работењето на претпријатието, а со тоа се доведува во прашање и функционирањето на овие водоснабдителни системи.

Исто така во текот на оваа година потребно е да се испитаат можностите за корекција на цената на водата бидејќи ЈКП Долнени има најниска цена од сите Јавни претпријатија кои се водоснабдуваат од системот Студенчица, а посебно ако се има во предвид дека реалните трошоци за одржување во последната година се зголемени.

Посебен акцент во текот на 2016 ќе биде даден на искористување на сите законски овластувања и форми за подобрување на степенот на наплата на потрошената вода, (поведување на судски постапки и исклучување на потрошувачот од системот за водоснабдување). Програмска определба на јавното претпријатие ќе биде наплата на потрошена вода да биде мин. 85%. Со тенденција на постојано зголемување на овој процент.

Покрај наплатата на потрошената вода особено внимание треба да се обрне и на контролирана потрошувачка на вода бидејќи здрава и чиста

пër një pjesë tjetër është e nevojshme të përpunohet dokumentacion projektues.

Aktivitet i dytë prioritar në aspektin e furnizimit me ujë do të jetë përpunimi i dokumentacionit projektues dhe sigurimi i mjeteve për ndrimin e rjeteve me gypa të azbestit me gypa të sigurt polietilenike. Rrjete të tilla kemi në Novosellan, Ropotovë dhe Dollnen.

Siç është e njohur për azbestin ai nuk është i përshtatshëm të përdoret për shkak të vetive të tij kancerogjene dhe për këtë shkak duhet të merren masa që i njëjti të hiqet nga përdorimi dhe të ndrohet me gype polietilenike.

Për realizimin e këtij aktiviteti NPK "Dollneni" financiarisht do ta përkrah përpunimin e dokumentacionit projektues, ndërsa mjetet për rikonstruimin do të sigurohen nga institucione qeveritare dhe jo qeveritare.

Me ndërprerjen e klorimit në Barbaras u imponua edhe nevoja e zgjidhjes së këtij problemi për shkak të sigurimit të ujit të shëndoshë për pije nëpër vendbanimet e komunës së Dollnenit, të cilat furnizohen nga ujësjellësi regional "Studençica". Me sigurimin e mjeteve nga agjencioni zviceran për zhvillim u zgjodh problemi me klorimin e ujit për vendbanimet që janë të kyçur në linjën gypore që qon drejt Krushevës, por ende mbetet problemi me 13 vendbanime që janë të kyçura në pikat lidhëse Ropotovë, Sarandinovë, Dollnen dhe Zapollzhan.

Ky investim është mjaft i madh dhe është e nevojshme që të merren mas për zgjidhjen e tij, sepse mosklorimi i ujit në këto sisteme mund të shkaktojë paraqitjen e problemeve të ndryshme te harxhuesit.

Gjithashtu njëri nga prioritetet gjatë vitit 2016 në aspektin e furnizimit me ujë nga sistemi Studençica do të jetë në bashkëpunim me Vetëqeverisjen lokale që të sigurohen miete nga institucione donatore për përpunimin e projektit të realizueshëm për lidhjen e regionit verior (Desovë, Cernilistë, Brailovë dhe vendbanimet tjera) për çka edhe kemi pëlqim nga NP "Studençica".

Gjatë vitit 2016 do të vihet theksi në problemin me furnizimin me ujë të cilat janë të karakterit lokal, respektivisht puset/bunaret dhe burimeve.

Kjo sidomos është rasti si që në këto vendbanime paraqitet problemi me furnizimin të ujit të shëndoshë përmirueshëm nga shkak se të eto sidomos nuk ka sisteme për klorim të ujit dhe gjithashtu harxhim i

akumulim i ngarkimeve të rregullta të ujës nga këto sisteme. Për ata vendbanime ku furnizimi me ujë bëhet me stacione pompuese në mënyrë permanente duhet të ndiqen shpenzimet për 1m³ ujë të dërguar në pajtim me harxhimet reale dhe të cilat do të jenë të varura nga çmimi i energjisë elektrike, pompës së shfrytëzuar për klorim (sidomos pas përvojës me problemet në f. Zabërçani dhe f. Desovë) dhe sidomos në kihet parasysh se gjatë viti 2016 ndërmarrja publike sipas përcaktimeve të saja programore të administroj me 4 (katër) ujësjellës që furnizohen me ujë nga puset/bunaret.

Këtu duhet të theksohet se sa më shpejtë në vitin 2016 duhet të bëhet harmonizimi i çmimit për ujin e harxhuar në këto vendbanime, pasi që paraprakisht pa bërë analizën për harxhimet reale në përputhje me metodologjinë e harmonizuar në mënyrë politike Këshilli Drejtues dhe Këshilli i komunës së Dollnenit sollën vendim për zvogëlimin e çmimit të ujit nga 27 në 22 denarë për 1m³ të këto ujësjellës. Me këtë direkt u shkaktuan probleme financiare në punën e ndërmarrjes pasi që mirëmbajtja e këtyre ujësjellësve shkakton dhe me të vihet në pikëpyetje funksionimi i këtyre sistemeve për furnizimin me ujë.

Gjithashtu gjatë këtij viti është e nevojshme të studiohen mundësitë për korigjimin e çmimit të ujit sepse NPK "Dollneni" ka çmim më të ulët nga të gjitha Ndërmarrjet Publike, të cilët furnizohen me ujë nga Studençica, sidomos nëse kihet parasysh se harxhimet reale në vitin e fundit janë të zmadhuara.

Theksi i veçantë gjatë viti 2016 do t'i jepet shfrytëzimit i të gjitha autorizimeve igjore dhe formave për zmadhimin e pagimit të ujit të harxhuar (ngritjen e procedurave gjyqësore dhe shkyccjen konsumatorit nga sistemi i ujësjellësit).

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

вода за пиење ќе има се помалку, и потребно е да ги сменуваме нашите навики водата за пиење да се користи за наводнување и да се растура. За таа цел планирано е да се изработи еден проект за интензивна јавна кампања за подигање на јавната свест на граѓаните, за рационално користење на водата, а исто и обавезно поставување на водомери за да се има контрола на потрошената вода.

Против сите оние кои ќе ја злоупотребуваат водата за пиење, особено нејзино неконтролирано и нерегулирано трошење ќе бидат преземени најригорозни мерки согласно позитивните законски прописи.

3. Кај населените места кај кои не е решено водоснабдувањето ЈКП "Долнени"- Долнени, а во рамките на своите можности, во соработка со Општина Долнени ќе презема активности и дава техничка помош за надминување на овие проблеми.

4. Од аспект на тековното одржување и планските активности Јавното петпријатие во текот на 2016 год планира да спроведе активности на санација (изработка на проект за реконструкција и барње на средства од домашни и странски донатори) на дел од водоводните мрежи особено оние кои се постари и кои имаат проблеми во нивното функционирање (Дебреште, Лажани, Новоселани, Ропотово и др), а активностите се состојат од санација на разделните шахти, и промена на неисправните вентили со исправни, со цел подобрување на водоснабдувањето особено во летениот период кога се јавува недостаток на вода и воспоставување на контрола на потрошувачката.

5. Одведување на отпадните води

Во Општина Долнени комплетно завршени се два канализациони системи во Дебреште и Житоше, со пречистителни станици, Лажани

колекторската мрежа, а во фаза на изградба е канализационен систем во Црнилиште и Секирци. И двата система со пречистителни станици, согласно провешките на донаторите по нивното завршување, со нив треба да стопануваат општинските служби. Сега се изградени и поставени во функција бидејќи не се приклучени пречистителните станици на електричната мрежа. Но со нивно активирање посебен проблем ќе биде одржувањето на пречистителните станици кои се од контејнерски тип и кои при својот работен циклус трошаат околу 50 КWh електрична енергија.

Во текот на 2016 год планира да се извршат работите на изградба на со ЕВН за да може овие станици да функционираат правилно. Иако функционираат, но сега се работи од промена на електричната мрежа на која се наоѓаат овие станици. Иако сега се работи на промена на електричната мрежа на која се наоѓаат овие станици, но сега се работи од промена на електричната мрежа на која се наоѓаат овие станици.

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

II. Комунална хигиена

Од аспект на комуналната хигиена во Општина Долнени, ЈКП-Долнени има преземено одредени активности, а во текот на 2016 год планира да ги преземе следните активности:

1. Цврст комунален отпад

ЈКП Долнени изнесува отпад од територијата на Општина Долнени и тоа од 14 населени места кој се депонира во времените прифатилишта во Дебреште и Црнилиште.(Табела за распоред на контејнерите)

За таа намена располага со два камиони за изнесување на контејнери од 5 м³ од 3 м³ и од 1.1 м³.

Моментално ЈКП Долнени располага со 60 контејнери од 3 м³ и 5 м³ и 45 контејнери од 1.1 м³

Овај број на контејнери не е доволен за да ги задоволи потребите на населените места од кои сега се изнесува комунален отпад, а не и да се размислува за изнесување од останатите населени места.

Заради тоа во рамките на своите активности ЈКП Долнени планира во 2016 год, да го прошири организираното изнесување на цврстиот комунален отпад во населените места и со организирано изнесување да бидат опфатени скоро сите населени места.

За таа намена се планира преку разни начини, преку министерството за Животна средина или други донации да се обезбедат дополнителен број на контејнери за распоредување во населените места. Според досегашните искуства од изнесувањето на комуналниот отпад навиките кај населението околу изнесувањето на комуналниот отпад комплетно се променуваат и потребно е да се размислува за променување на системот на изнесување на отпадот особено во поголемите населени места каде е потребно да се

Пercактим програмор i ndermarrjes do te jetë pagimi i ujit të harxhuar të jetë në minimum 85% me tendencën e zmadhimit të përhershëm të asaj përqindje.

Krahas pagimit të ujit të harxhuar vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet edhe harxhimit të pakontrolluar të ujit, sepse uji të shëndosh dhe për pije do të ketë edhe më pak. Për atë qëllim duhet t'i ndrojmë shprehitë tona që uji për pije të përdoret për ujitje dhe i njëjti të mos derdhet. Për këtë qëllim është planifikuar të përpunohet një projekt për fushatë intensive publike për ngritjen e vet dijes publike te qytetarët për shfrytëzimin racional të ujit dhe njëkohësisht detyrimisht të vendosen ujëmatës që të kihet kontroll në ujin e harxhuar.

Kundër të gjithë ata që do ta keqpërdorin ujin për pije, sidomos harxhimin e tij të pakontrolluar dhe parregulluar do të merren masa më rigorozë në pajtim me rregullat ligjore.

3. Në vendbanimet, ku nuk ushtë e zgjidhur çështja e furnizimit me ujë, NPK "Dollneni" në bashkëpunim dhe në kuadër të mundësive të veta, në bashkëpunim me komunën e Dollnenit do të ndërmerr aktivitete dhe do të ep ndihmë teknike për tejkalimin e këtyre problemeve.

4. Nga aspekti i mirëmbajtjes aktuale dhe aktivitetete të planifikuar Ndërmarrja Publike gjatë vitit 2016 planifikon të zbatojë aktivitete në drejtim të sanimit (përpunimi i projektit për rikonstruim dhe kërkimi i mjeteve nga donatorë të brendshëm dhe të jashtëm) në një pjesë të rrjetete për furnizim me ujë, veçmas në ato që janë më të vjetra dhe të cilat kanë probleme në funksionimin e tyre (Debresh, Lazhan, Novosellan, Ropotovë etj.) aktivitetet kanë të bëjnë me sanimin e pikave(shatave) ndarëse, dhe ndrimin e valvuleve të parregullta me ato të rregullta me qëllim të përmirësimit të furnizimit me ujë sidomos qiatë periudhës verore. atëherë kur paracitet mungesë e ujit dhe vendosjen e kontrollit të harxhimit.

5. Largimi i ujërave të zeza

Në komunën e Dollnenit komplet janë të mbaruar dy sisteme të kanalizimit në Debresh dhe në Zhitoshe me stacione filtruese, në Lazhan mbaruar është sistemi në Cernilishtë dhe Sekiric. Edhe të dy sistemet me stacione filtruese në pajtim me percaktimet e donatorëve, në mbajtje të tyre, ato të modernizojë Ndërmarrja Publike për ta aktivimin e tyre, i ve çan të do të funksiononin normalisht. Për këtë qëllim, planifikohet të ndërrohet cilat janë të tipit kontejnere dhe të cilat janë të tipit kontejnere të cilat janë të tipit kontejnere dhe të cilat janë të tipit kontejnere.

EVN që të mi i këtyre it të ujit të za pasi që jar

Remove Watermark Now

II. Higiјena komunale

Nga aspekti i higijenës komunale në komunën e Dollnenit, NPK "Dollneni" ka të ndërmarrura disa aktivitete të caktuara, ndërsa gjatë vitit 2016

planifikon te merr keto aktivitete:

Mbeturina të ngurta komunale

NPK "Dollneni" bart mbeturina në territorin komunës së Dollnenit edhe atë nga 14 vendbanime, i cili deponohet në qendrat e përkohshme të pranimit në Debresh dhe në Cernilishtë. (Tabela me orarin e shpërndarjes së kontejnereve).

Për atë qëllim disponon me dy kamionë për bartjen e kontejnereve me masë prej 5 м³, 3v dhe prej 1.1 м³.

Ky numër i kontejnereve nuk është i mjaftueshëm që t'i plotësojë nevojat e vendbanimeve nga të cilat tash barten mbeturinat komunale dhe jo më të mendohet për largimin e mbeturinave nga vendbanimet tjera. Për këtë shkak në kuadër të aktivitetete të veta NPK "Dollneni" në vitin 2016 planifikon ta zgjerojë largimin e organizuar të mbeturinave të ngurta komunale nga vendbanimet dhe me largimin e organizuar të përfshihen gati të gjitha vendbanimet.

Sipas përvojave të deritanishme nga largimi i mbeturinave komunale shprehitë te banorët e vendbanimeve në mënyrë të kompletuar ndryshohen dhe është e nevojshme të mendohet për ndrimin e sistemit të largimit të mbeturinave, sidomos nëpër vendbanime më të mëdha ku është e nevojshme të organizohet largimi i mbeturinave nga çdo portë.

Për këtë shkak gjatë vitit 2016 planifikohet të nisat me pilot projektin për largimin e mbeturinave nga çdo familje. Ky projekt do të fillojë në dy ose tre vendbanime më të mëdha dhe sipas rezultateve nga ky aktivitet do të planifikohen aktivitetet e mëtejshme në lidhje me grumbullimin në mbeturinave komunale.

организира изнесување од секоја порта.

Заради тоа во текот на 2016 год. се планира да се отпочне и со пилот проект за изнесување на отпад од секое семејство. Овај проект ќе биде отпочнат во две или три поголеми населени места и според резултатите од оваа активност ќе се планираат понатамошните активности во врска со собирањето на комуналниот отпад.

За таа намена во соработка со Општината, потребно е да се обезбедат уште две возила еден камион со посебна намена за изнесување на отпад и еден трактор со приколка за пристап до потесните и непристапни улици.

Обезбедувањето на овие средства треба да биде преку донации или во соработка со Општина Долнени бидејќи со сегашната цена од 100 ден по семејство за изнесување на отпадот не може да се покријат основните трошоци, а не да се ствара акумулација за набавка на нови технички капацитети.

За изнесување на отпадот од секое семејство ќе биде дефинирана и цена на изнесување на комуналниот отпад согласно методологијата за утврдување на цената за изнесување на комунален отпад.

На јавните места (училишта, амбуланти, пошти и др.) се поставени канти за отпад кои се обезбедени преку проектот на УНДП и Министерството за животна средина и просторно планирање. Со кантите се задолжени соодветните корисници и самите ќе носат одговорност за нивното одржување.

Се планира и обезбедување на канти и контејнери за сепарирано собирање на комуналниот отпад со што ќе се намали изнесувањето на отпадот во времените прифатилишта и ќе се обезбеди поголема заштита на животната средина со предавање за рециклирање на собраниот отпад. Во текот на 2014 год. обезбедени се 8 мрежести контејнери за одвојување

на отпад од пластика, и овај проект успешно функционира, и затоа се планира овај проект да се развива и понатаму и да се постават контејнери за сепарирано собирање на отпадот во сите поголеми населени места.

2. Одржување
Во рамките на Општина Долнени нема многу уредени јавни површини освен во Долнени пред објектите на општината и спомен домот на фестивалот на народни инструменти, Дебреште новоизградениот парк и во с. Црни Цркви.

Со отпочнувањето на изнесување на цврстиот отпад се планира во дојќи со месечити освен во Долнени пред објектите на општината и спомен домот на фестивалот на народни инструменти, Дебреште новоизградениот парк и во с. Црни Цркви.

Истиот проект беше пуштен во работа во 2003 год и работеше извесно време но подоцна од субјективни и објективни причини интересот опадна за користење на овај пазар. Меѓутоа според нашите сознанија овај објект е комплетно запуштен и нефункционален.

Заради тоа потребно е во текот на 2016 год. Да се направи посеопфатна анализа за можностите за реактивирање на овај објект.
Покрај активирањето на објектот за сточен пазар предвидено е и распоредување на покретни тезги на соодветни локации особено во поголемите населени места кои ќе се користат и за зелен пазар затоа што според нашите сознанија има неопходна потреба од зелени пазари, а има и заинтересирани лица за користење на услугите на зелен пазар.

Останати активности
Покрај основните дејности кои беа наведени во предходниот дел ЈКП Долнени во своето работење ги има предвидено и следните активности:

1. Остварување соработка со јавните институции и правните лица во општината и преземање на конкретни активности околу подобрувањето на комуналното уредување во општината. (пошумување, уредување спортски центри, уредување центри во населените места и сл.)

2. Изготвување и предлагање на програми во соработка со Општина Долнени, до меѓународните институции и фондации за добивање на средства за подобрување на комуналното уредување во Општината.

Активно вклучување на камионот во изведбата и одржување на одредени инфраструктурни објекти од јавен интерес во рамките на своите техничко финансиски можности во рамките на општината и доколку има интерес и на останати баратели на услуга врз база на комерцијални договори.

3. Во соработка со Општината, зимско одржување на локалните патишта во Општина Долнина.

Пër atë qëllim në bashkëpunim me komunën është e nevojshme të sigurohen edhe dy automjete, një kamion të destinuar për largimin mbeturinave dhe një traktor me rimorkio për qasjen deri te rrugicat më të ngushta dhe ku nuk ka qasje.

Sigurimi i këtyre mjeteve duhet të jetë nëpërmjet donacioneve ose në bashkëpunim me komunën, pasi që nga çmimi i tashëm prej 100 denarëve për familje për largimin e mbeturinave nuk mund të mbulothen хархитет elementare e jo të krijohet akumulim për furnizimin e kapaciteteve të reja teknike.

Për largimin mbeturinave nga çdo familje do të definohet edhe çmimi për largimin e mbeturinave komunale në pajtim me metodologjinë për largimin e mbeturinave komunale.

Në vendet publike (shkollat, ambulancat, postat etj) janë të vendosura shporta për mbeturina dhe контејнерë për mbledhjen e klasifikuar (separuar) të mbeturinave komunale me çka do të zvogëlohet largimi i mbeturinave në qendrat e përkohshme të pranimit dhe do të sigurohet mbrojtje më të madhe e mjedisit jetësor me dorëzimin e mbeturinave të grumbulluara për riciklim.

Gjatë vitit 2014 janë të siguruar 8 контејнерë me rrjeta për ndarjen e mbeturinave të plastikës dhe ky projekt në mënyrë të suksesshme funksionon dhe për planifikohet ky projekt edhe më tej të zhvillohet dhe të vendosen контејнерë për grumbullimin e separuar të mbeturinave nëpër vendbanimet më të mëdha.

2. Mirëmbajtja e sipërfaqeve publike

Në kuadër të komunës së Dollnenit nuk ka shumë sipërfaqe publike të rregulluara nëvек ature në Dollnen para објектеве të komunës dhe shtëpisë përkujtimore të festivalit për instrumente popullore, Дебрештe parku i ri i ndërтуar dhe në f. Cërnilištë te fontana dhe në qendrën e Ropotovës.

Me fillimin e работит të mbeturinave të ngurta komunale në Dollneni NPK "Dollneni" ta mirë rregullimin e sipërfaqeve publike të vendbanimeve të ermetit и dhe q. pashtu edhe në vendbanimeve të mëdha të rregulluara sipërfaqe të këтilla.

Në qendrën e Dollnenit ka të rregulluar dhe të ndërтуar një treg për

тë caktuar përdorimin e të lëshuar

Remove Watermark Now

Për këtë shkak gjatë vitit 2016 është e nevojshme të bëhet analizë më gjithëpërfshirëse për mundësitë e riaktivizimit të këtij објекти.

Krahas aktivizimit të објекtit për tregun e kafshëve është e paraparë edhe shpërndarja e tezgave lëvizëse në lokacione përkatëse, sidomos nëpër

vendbanimet më të mëdha, të cilat do të përdoren edhe për tregun e gjelbërt pasi që sipas njohurive tona ka nevojë e domosdoshme për tregje të gjelbërta dhe ka persona të interesuar për shfrytëzimin e shërbimeve të tregut të gjelbërt.

Aktivitete tjera

Përkrah veprimtarive themelore, të cilat ishin të përmendura në pjesën paraprake NPK "Dollneni" në punën e saj ka të paraparë edhe aktivitetet vijuese:

1. Krijimi i bashkëpunimit me institucionet publike dhe personat juridikë në komunë dhe ndërmarrjen e aktiviteteve konkrete përreth përmirësimit të rregullimit komunal në komunë (pyllëzimi, rregullimi i qendrave sportive, rregullimi i qendrave nëpër vendbanimet etj.

2. Përgatitja dhe propozimi i programeve në bashkëpunim me komunën e Dollnenit deri në institucionet dhe fondacionet ndërkombëtare për fitimin e mjeteve për përmirësimin e rregullimit komunal në komunë.

Përfshirja aktive e kamionit në realizimin dhe mirëmbajtjen e disa објектеве të caktuara infrastrukturore me interes publik dhe të kërkuesve tjerë në shërbim në bazë të kontratave komerciale.

3. Në bashkëpunim me komunën mirëmbajtja dimërore e rrugëve lokale në komunën e Dollnenit.

4. Aktivitete tjera, për të cilat do të paraqitet nevojа, ndërsa ndërmarrja mundet që t'i realizojë në përputhje me kompetencat e saja e jo në

4. Останати активности за кои ќе се укаже потреба, а претпријатието може да ги изврши согласно своите можности, а не се во спротивност со актите на претпријатието.

Претседател на Советот
На општина Долнени
Хусеин Хасановиќ

kundërshtim me aktet e ndërmarrjes.

Kryetar i Këshillit të
Komunës së Dollnenit
Husein Hasanoviq

Буџет на општина Долнени за 2015 година

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

III. ДЕФИЦИТ

2,179,374

IV. ФИНАНСИРАЊЕ

-2,179,374

Прилив	0
Домашни приливи	0
Приливи од странски заем	0
Одлив	2,179,374
Отплата на главница	2,179,374

Член 2

Приходите на буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи а расходите по основи намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

Приходите во износ

234,161,374 денари се искажани по основни намени во билансот на приходите и расходите на Буџетот на Општината за 2015 година и се распределени по поблиски намени во посебниот дел

дел

148,936,096 169,478,390 102,378,374 80,000 200,000

131,503,000

О П И С	2013 Завршна сметка	2014 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2015				
			Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити
ОПШТИНА		6,148,210 2,702,000 0			0	150,000	
ОПШТИНА		6,148,210 2,702,000 0			0	150,000	
ДОМЕСТОЦИ		3,100,000 2,360,000 0			0	0	
Плати		320,000 260,000 0			0	0	
Дневни расходи		2,780,000 2,100,000 0			0	0	
Услуги		175,000 272,000 0			0	0	
Дневни расходи		20,000 150,000 0			0	0	
Услуги		85,000 40,000 0			0	0	
Дневни расходи		70,000 70,000 0			0	0	
ТРАНСФЕРИ		2,803,210 0 0			0	0	
Трансфери		2,803,210 0 0			0	0	
РАСХОДИ		70,000 70,000 0			0	0	
Расходи на опрема и материјали		70,000 70,000 0			0	0	
ОПШТИНА		6,148,210 2,702,000 0 150,000			0		
ДОМЕСТОЦИ		3,100,000 2,360,000 0			0	0	
Плати		320,000 260,000 0			0	0	
Персонален данок на доход од надоместоци		320,000 260,000 0			0	0	
Дневни расходи		2,780,000 2,100,000 0			0	0	
Други надоместоци		2,780,000 2,100,000 0			0	0	
Услуги		175,000 272,000 0			0	0	
Дневни расходи		20,000 150,000 0			0	0	
Патување во земјата - хранарина (дневница)		10,000 20,000 0			0	0	
Патување во земјата - патни расходи		10,000 30,000 0			0	0	

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now

О П И С	2013 Завршна сметка	2014 Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2015			
			Буџет	Расходи од самофин. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации
Патување во странство - патни расходи		0 50,000 0			0	0
Патување во странство - сместување		0 50,000 0			0	0
Почтни услуги, греење, комуникација и транспорт		0 12,000 0			0	0
Телефон и телефакс		0 12,000 0			0	0
Почтни услуги		85,000 40,000 0			0	0
Преведувачи		60,000 0 0			0	0
Услуги за копирање, печатење и издавање		25,000 40,000 0			0	0
Копирни расходи		70,000 70,000 0			0	0
Расходи за репрезентација		70,000 70,000 0			0	0
ГРИВИ И ТРАНСФЕРИ		2,803,210 0 0			0	0
Трансфери		2,803,210 0 0			0	0
Други трансфери		2,803,210 0 0			0	0
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		70,000 70,000 0 150,000			0	
Расходи на опрема и машини		70,000 70,000 0 150,000			0	
		70,000 70,000 0			0	0

This is a watermark for the trial version, register to get the full one!

Benefits for registered users:

- 1.No watermark on the output documents.
- 2.Can operate scanned PDF files via OCR.
- 3.No page quantity limitations for converted PDF files.

Remove Watermark Now